



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

2

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 15 април 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 20 дина. — Аконтација на претплатата за 1983 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

262.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Уредбата за посебните услови за испорака на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 4/83) во член 4 зборовите: „до 31 март“ се заменуваат со зборовите: „до 15 октомври“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 165
31 март 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

263.

Врз основа на член 69б став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82 и 77/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година, во поглед на нивната усогласеност со пропорциите на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и на заедничката девизна политика.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 162
31 март 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

264.

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина
1	2	3
84.53/2	Комплетни дигитални машини за обработка на податоци, кои во исто кукиште содржат централна единица за обработка и барем една влезна и една излезна единица	
	Ех.	
	Компјутеризиран уред за комутација на шифрирани пораки, со припаѓачките резервни делови	1 комплет

1	2	3
85.15/9	Радионавигациони помошни уреди, радари и радио-уреди за далечинско управување Ех. — Радиоликов — Секундарни радари — Радари, со припаѓачките работни делови, алат и прибор — Центри за обработка на радарски податоци и за обработка на плановите за летање	4 комплета 5 комплети 4 комплета 6 комплети
90.21	Инструменти, апарати и модели наменети исклучиво за целите на демонстрирање, што се непогодни за други цели Ех. — Симулатор на летањето, со припаѓачкиот сметач за обука на контролорот на летањето	1 комплет
92.12/2а	Подлоги со снимен оригинален научен и стручен текст Ех. — Програми за работа на сметачите снимени на магнетен медиум (дискети, ленти)	7 комплети

2. Ова решение се применува на увозот кој се врши во 1983 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр. 161
1 април 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

265.

Врз основа на член 89 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), во спогодба со Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Во Наредбата за начинот и роковите за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77 и 53/78), во точка 7 одредба под 2 бројот: „3.000“ се заменува со бројот: „30.000“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 22002
1 април 1983 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за
надворешна трговија.
Кадир Алијагиќ, с. р.

266.

Врз основа на член 73 став 2, во врска со член 140 став 1 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81), по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИНАТА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ НАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на исплатување на инвалидината, додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и другите нарични примања според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82), во член 2 зборовите: „протези и други помагала, паушалниот надомест за помагала што не се изработуваат по мера,“ се заменуваат со зборовите: „специјални помагала за воени инвалиди кај кои постои загуба на видот на обете очи.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 325
21 март 1933 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и на воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с. р.

237.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/81), Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОМАГАЛА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат специјални помагала за воените инвалиди кај кои постои загубување на видот на обете очи.

Член 2

На воен инвалид кај кого постои загубување на видот на обете очи, му припаѓаат како специјални помагала, магнетофон, магнетофонска лента, саат за слепи и метални плочки за пишување со Браево писмо.

Помагалата од став 1 на овој член му припаѓаат на воен инвалид, ако тие не се пропишани за работниците осигуреници на самостојната интересна заедница за здравството на чие подрачје воениот инвалид има живеалиште.

Член 3

Надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина кој според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци решава во прв степен, решението за доделување на специјални помагала од член 2 на овој правилник, по барање од воениот инвалид, го донесува врз основа на наодот од лекар специјалист дека кај воениот инвалид постои потполно загубување на видот на обете очи.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член по барање од воениот инвалид кому, врз основа на Правилникот за снабдувањето на воените инвалиди со протези, ортопедски и други помагала, со помошни и санитарни справи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), му се доделени помагалата од член 2 на овој правилник, надлежниот орган од став 1 на овој член донесува решение за доделувањето на тие помагала врз основа на наодите и мислењата од комисијата за стручна контрола и приеом на помагала врз основа на кое на воениот инвалид му се доделени тие помагала.

Член 4

Рокот на траењето на специјалните помагала од член 2 на овој правилник изнесува, и тоа за:

- 1) магнетофон — — — — — 10 години
- 2) магнетофонска лента — — — — — 6 месеци
- 3) саат за слепи — — — — — 10 години
- 4) метални плочки за пишување со Браево писмо — — — — — 3 години

Член 5

На воен инвалид кому, врз основа на Правилникот за снабдувањето на воените инвалиди со протези, ортопедски и други помагала, со помошни и санитарни справи, му се доделени магнетофонски ленти, саат за слепи и метални плочки за пишување со Браево писмо, му се доделуваат повторно такви помагала по истекот на роковите на траењето на помагалата утврдени со тој правилник.

На воен инвалид кому, врз основа на Правилникот за снабдувањето на воените инвалиди со протези, ортопедски и други помагала, со помошни и санитарни справи, му се доделен магнетофон, му се доделува друг магнетофон по истекот на рокот од десет години од денот на добивањето на магнетофон според тој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 324
21 март 1933 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди,
Драгомир Николиќ, с. р.

238.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мериката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СПРАВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

I. Општи одредби

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат справите за мерење на течни горива (во натамошниот текст: справи).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. Z—(5,6)/1.

Член 2

Како справа, во смисла на овој правилник, се подразбира мерило што го сочинуваат: мерца, работна, погонска, контролна и додатна група склопови, потсклопови и делови, поврзани во една целина.

Мерцето со справа е засновано врз работата на проточно мерило на волуменот (волуметар), чии работни делови зафаќаат определен волумен на гориво и со посредство на уред за покажување (броило) го покажуваат во единици на волумен.

Член 3

Како течни горива (во натамошниот текст: гориво), во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) еднокомпонентна течна фаза на нафтените деривати (бензини, дизел-горива и др.);
- 2) двокомпонентна течна фаза — мешавина што ја сочинуваат:
 - а) бензини од различен октански број, помешани со моторно масло (за двотактни мотори),

б) бензин со различни октански броеви, односно дизел-горива со различни цетански броеви;

в) дизел-горива и бензини со различно волуменско мешање (подобрување на нискотемпературните својства на дизел-горивото);

3) течни нафтни гасови (пропан, бутан).

Член 4

Справите, во смисла на овој правилник, се распоредуваат во:

1) основни справи — стабилни со електромоторен и рачен погон, со рачно или автоматско прекинување на истекувањето, со механичко или електромеханичко поништување на еднократно покажаните вредности на волуменот на горивото и на динарскиот износ — за мерење на еднокомпонентна течна фаза на нафтените деривати;

2) справи за мешница — стабилни со електромоторен погон, со рачно или автоматско прекинување на истекувањето, со механичко или електромеханичко поништување на еднократно покажаните вредности на волуменот на горивото и на динарскиот износ — за мерење на двокомпонентна течна фаза на нафтените деривати;

3) справи за течни нафтни гасови — стабилни со рачно или автоматско прекинување на истекувањето и со механичко или електромеханичко поништување на еднократно покажаните вредности на волуменот на горивото и на динарскиот износ.

Член 5

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) протек на гориво на справата е волуменот на горивото што ќе истече во единица време низ славината за истекување во положбата за издавање на гориво. Мерната единица за изразување на протекот е литар во минута;

2) работен опсег на справата е опсегот на протекот од најмал до најголем, вклучувајќи ги и граничните вредности q_{min} и q_{max} ;

3) минимален протек (q_{min}) е најмалата вредност на протекот што одговара на долната граница на работниот опсег при кој работи справата, со тоа што грешките на мерењето да не ги применуваат границите на дозволениите грешки (во познатошениот текст ГДГ) пропишани со овој правилник;

4) максимален протек (q_{max}) е најголемата вредност на протекот што одговара на горната граница на работниот опсег при кој справата може да работи ограничен период време, со тоа што грешката при мерењето да не ги применува ГДГ пропишани со овој правилник;

5) најмал волумен на мерење (V_{min}) е најмалото количество на гориво што може еднократно да се измери, а притоа грешката на мерењето да не ја премине ГДГ пропишани со овој правилник;

6) работен циклус е движењето на подвижните делови на проточното мерило на волуменот, почнувајќи од една положба до повторно заземање на истата положба;

7) волумен на работниот циклус е волуменот на горивото што ќе истече низ справата за време на еден работен циклус;

8) работен притисок (р.) е притисокот што овозможува работа на справата во услови за работа со грешка на мерењето во ГДГ пропишани со овој правилник;

9) дигитална скала е скала на порамнати цифри што се појавуваат дисконтинуирано и кои директно ја означуваат вредноста на мерената големина;

10) полудигитална скала е скала која покрај низата порамнати цифри што се појавуваат дискон-

тинуирано има и скала со црти, при мерењето се поместува континуирано и стогоможува читање на деловите на мерената големина меѓу два последовни броја;

11) поделок е растојание меѓу две последовни црти на скалата;

12) вредност на поделокот е вредноста на мерената големина што му одговара на поделокот.

II. Својства на конструкцијата

Член 6

Справите во смисла на овој правилник, мораат да ги имаат следните склопови:

1) рамка со постамент и надворешна обвивка;

2) проточно мерило на волуменот (волуметар);

3) уред за покажување (броило) со покажувачи (бројачи);

4) одвојувач на воздухот и пареата (сепаратор);

5) визуелен покажувач на протекот (контролно стакло);

6) електромотор и самошмукачка пумпа за гориво (кои кај справите за течни нафтни гасови можат да бидат надвор од склопот на справата);

7) пречистувач (филтер) за течно гориво;

8) вентили — неповратни, повратни и преливни;

9) гумено црево со славина за истекување;

10) механизам за поништување на еднократно покажани вредности;

11) рачен погон — само за основни справи;

12) електрично светло.

Член 7

Рамката со постаментот мора да обезбедува пристапување на сите склопови, потсклопови и делови на справата. Надворешната обвивка, прицврстена за рамката, мора да го спречува проливот на вода или на механички нечистотии на склоповите на справата.

Страниците на обвивката (предната и задната) треба да бидат такви што да можат лесно да се демантираат, но да не можат несакано да се симнуваат.

Член 8

Проточното мерило на волумен мора да биде конструирано врз принципот на мерење еднакви волумени меѓу подвижните сидови или подвижните комори, зависно од конструкцијата на работните елементи може да биде со клипови, лопатки, овални запченици и сл.

Проточното мерило на волумен мора да има елемент за дотерување на волуменот на работниот циклус во однос на непроменетиот број на обртите на неговата оска. Дотерувањето мора да биде во границите што не се помали од $\pm 1\%$ на волуменот на работниот циклус.

Член 9

Уредот за покажување мора да биде врзан (соеен) директно или преку преносниот механизам за проточното мерило на волуменот.

Член 10

Уредот за покажување, освен кај справите за мешаница, мора да има:

1) покажувач (бројач) на волуменот на еднократно издадено гориво;

2) покажувач на волуменот на вкупно издадено гориво;

- 3) показувач на цената на еден литар гориво;
4) показувач на динарскиот износ на волуменот на еднократно издадено гориво;

Уредот за покажување од став 1 на овој член, може да има и показувач на вкупниот динарски износ на волуменот на вкупно издаденото гориво.

Член 11

Показувачот на волуменот на еднократно издадено гориво мора да биде изработен со полудигитална скала со најмалку 4 цифарски места, од кои 3 за покажување на цели литри.

Вредноста на поделоките на скалата која покажува делови на литарот, мора да биде избрана од редот: 0,01 1; 0,02 1; 0,05 1; 0,01 1.

Член 12

Показувачот на волуменот на вкупно издаденото гориво (тотализатор) мора да биде изработен со дигитална скала која има најмалку седум цифрени места што означуваат литри.

Показувачот мора да работи така што на секоја претходна состојба да ја додава вредноста на волуменот на секое наредно еднократно издавање на гориво, без можност за поништување на забележаните вредности.

Член 13

Показувачот на цената на еден литар гориво мора да има механизам за промена на цената на еден литар и мора да има најмалку три цифрени места, од кои првите две ги искажуваат динарите а третите деловите на динарот.

Член 14

Показувачот на динарскиот износ на волуменот на еднократно издадено гориво, кој го покажува производот на цената на еден литар и на волуменот на еднократно издаденото гориво, мора да биде изработен со полудигитална скала со најмалку пет цифрени места.

Вредноста на поделокот на скалата со црти не смее да биде поголема од еден динар. Ако вредноста на поделокот е еден динар, сокоја петта црта на скалата мора да биде обележана со број.

Поделокот на скалата со црти, не смее да биде помал од 2 mm.

Сите цифри мораат да имаат иста височина и иста широчина на линијата.

Член 15

Показувачот на вкупниот динарски износ мора да биде изработен со дигитална скала од најмалку седум цифрени места кои ги означуваат динарите.

Показувачот мора да работи така што на секоја претходна состојба мора да го додава динарскиот износ на наредното еднократно издавање на гориво, без можност за поништување на претходно забележаната вредност.

Член 16

Вредностите искажани на показувачите од член 10 став 1 точ. 1, 3 и 4 од овој правилник, можат да се отчитуваат од една или обете страни на справата. Ако вредноста се отчитува од едната страна на справата, таа мора да биде свртена кон купувачот.

Отчитувањето на показувачите од член 10 на овој правилник мора да биде можно без симнување на страниците на обвивката, (предната или задната), односно без симнување на плочата на уредот за покажување.

Член 17

Со конструкцијата на уредот за покажување мора да биде обезбедено покажувањето на показувачите поставени од обете страни на справата да не се разликуваат за повеќе од еден поделок.

Член 18

Волуменот на еднократно издаденото гориво и на динарскиот износ за тој волумен се отчитуваат на скалите на показувачот спрема јасно означениот неподвижен репер кој е изработен во вид на триаглеста стрелка. Врвот на стрелката мора да покрива $1/5$, а не смее да покрива повеќе од $1/3$ од должината на најмалата црта на поделата.

Член 19

Со конструкцијата на уредот за покажување мора да биде обезбедена врска со механизмот за поништување на покажаните вредности на скалите на показувачот (со исклучок на вкупните) и нивното враќање во нулева положба пред почетокот на повторното издавање на гориво, односно справата мора да биде снабдена со механизам за блокирање кој оневозможува вклучување на справата во работа ако показувачите не се во нулева положба.

Член 20

Скалите на показувачите на вкупните вредности на издаденото гориво и на динарскиот износ мораат да бидат заштитени со капацити од провиден материјал — пластична маса или слично. Капацитите со плочата на показувачот мораат да бидат неразвоен спој.

Член 21

Ако е непропустлив шмукачкиот систем, одвојувачот на воздухот и пареата мора да обезбедува одвод на воздухот и пареата на гориво во сите услови на работа на справата при што грешките на мерењето не смеат да ги преминат GDG пропишани со овој правилник.

Одвојувачот од став 1 на овој член може да биде во склоп со пречистувачот и со еднонасочниот вентил или во склоп со повратниот уред.

Член 22

Визуелниот показувач на протекот мора да биде поставен на највисокиот дел на потисниот вод во справата така што може лесно да се види дали протекува гориво без меурчиња.

Член 23

Пумпата за гориво мора да биде самошмукачка, со ротирачки елементи од материјал кој не искри. Пумпата мора да обезбеди работен опсег на справата.

На пумпата мора да биде вграден преливен (повратен) вентил со кој се регулира работниот притисок.

Член 24

Заштитата на електромоторот мора да биде во согласност со важечките прописи за заштита од експлозија, за работа во надземна експлозивно-западна средина.

Пречистувачот на гориво мора да го спречува влегувањето на механичките нечистотии (примеси) во склоповите на справата.

Влошката за пречистување на финост поголема од 20 μ m за бензин, односно 50 μ m за дизел-гориво мора да биде отпорна на нафтните деривати и мора да има пропусна моќ која обезбедува максимален протек на справата.

Член 26

Во справата мора да биде вграден неповратен вентил кој при прекинувањето на истекувањето на горивото низ славината, оневозможува враќање на горивото низ проточното мерило на волуменот.

Член 27

Цревото за истекување на горивото мора да биде долго најмалку 4 m, со соодветен внатрешен пречник, зависно од максималниот протек на справата. Црево мора да биде изработено од гума, гумиран текстил, зајакнато со жица, со внатрешна и надворешна масна облога отпорна на дејството на нафтени деривати и со волуменска дилатација која не е поголема од 0,5% ГДГ на најмалиот волумен на мерењето.

Црево мора да биде изработено за работни притисоци од најмалку 15 bar — кај справи за течни нафтени гасови односно најмалку 4 bar — кај други справи и мора да биде заземјено.

Член 28

Славината за истекување мора да обезбеди максимален протек. Регулацијата на протокот од Q_{min} до Q_{max} мора да биде рачна, со можност за фиксирање на најмалку две вредности на протокот.

Кај справа за мешаница, славината за истекување мора да биде со специјална конструкција, така што во неа да можат да се менуваат компоненти и да се формира мешаницата.

Кај справа за течни нафтени гасови, славината за истекување мора да биде со специјална конструкција со која се обезбедува лесно отворање со наливниот отвор и се обезбедува непронетливост на така споените делови во работа.

Прекинувањето на истекувањето, рачно или автоматски мора да овозможи истовремено запирање на проточното мерило на волуменот, односно на уредот за покажување, додека пумпата на гориво може и понатаму да работи (во т.н. затворена — кратка циркулација) сè додека не се стави славината во држачот на механизмот за вклучување — исклучување на електромоторот.

Врската на славината со црево мора да биде раздвојлива и испропусна и мора да овозможува обртање на славината за 360° во однос на надолжната оска на црево.

Член 29

Основната справа мора да има рачен погон за издигање на гориво при подолго отсуство на електрична енергија. Со рачен погон од 30 min⁻¹ мора да биде обезбеден минимален протек на гориво на справата при што силата на логонската рачка не смее да биде поголема од 200 N.

Член 30

Елементите на електроинсталацијата (водови, приклучници, склопки, флуоросцентни лампи за осветлување и сл.) на справата мораат да бидат изработени според важечките прописи за заштита од експлозија.

На местото на вградувањето справата мора да биде заземјена.

Член 31

Справите за мешаница, покрај склопните прописи со член 6 од овој правилник, мораат да имаат:

- 1) проточно мерило на волумен за мерење на другата (мешална) компонента;
- 2) визуелен покажувач на протекот на другата компонента;
- 3) менувач за избор на процентот на мешаницата;

4) резервоар за другата компонента со граничници на нивото и со визуелен покажувач на нивото.

Член 32

Проточното мерило на волуменот на другата компонента во поглед на конструкцијата и на можноста за дотерување, мора да одговара на условите од член 8 на овој правилник.

Член 33

Уредот за покажување на справата за мешаница мора да има:

- 1) покажувач на волуменот на еднократно издадена мешаница;
- 2) покажувач на динарскиот износ на волуменот на еднократно издадена мешаница;
- 3) покажувач на цената на еден литар бензин;
- 4) покажувач на цената на еден литар масло;
- 5) покажувач на волуменот на вкупно издадена мешаница (или бензин);
- 6) покажувач на волуменот на вкупно издадено масло.

Покажувачите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат условите пропишани во чл. 11 до 16 на овој правилник.

Член 34

Менувачот за избор на процентот на мешаницата мора да овозможи избор од најмалку две вредности одбрани од следната низа: 2%; 2,5%; 3%; 4%; 5%; 6%; и 8%.

Процентот на мешаницата мора да се избере додека справата не работи. Вклучувањето на справата треба да биде можно само кога менувачот е во положба на избран процент, кој за време на истекувањето на мешаницата мора да остане постојан.

Член 35

Резервоарот за другата компонента може да биде во склоп на справата или вграден како надворешен резервоар.

Номиналниот волумен на резервоарот кој е во склоп на справата, не смее да биде помал од 20 l, а кај надворешниот резервоар од 200 l.

Независно од местото на вградбата резервоарот мора да биде снабден со визуелен контролник и со граничник на најмалото ниво кој, кога другата компонента ќе опадне до најмало ниво, преку соодветен механизам, автоматски ја исклучува справата, односно ја вклучува справата во работа со политање на нивото на другата компонента над најмалото ниво.

Член 36

Справите за течни нафтени гасови, покрај склопните прописи со член 6 од овој правилник, мораат да имаат:

- 1) манометар за мерење на притисокот на гасната фаза во резервоарот;
- 2) манометар за мерење на притисокот во течната фаза во потисниот вод на справата;
- 3) сигурносни вентили — вградени на одвојувачот на воздухот и гасот, зад одвојувачот на воздухот и гасот и на влезниот дел од црево;
- 4) диференцијален вентил — вграден на потисниот вод зад проточното мерило на волуменот.

Член 37

За мерење на притисокот на гасната фаза во резервоарот и на течната фаза во потисниот вод,

мораат да се користат само манометри со еластични мерни елементи, со опсег на мерење од 0 bar до 25 bar и со поделок од 0,5 bar.

Член 38

Справите мораат да бидат изработени од непропорозен материјал со соодветни физичко-хемиски и механички својства. Надворешните површини на склоновите и деловите на справата мораат да бидат заштитени од корозија. Надворешните површини кои можат да дојдат во допир со горивото, мораат да бидат заштитени со боја отпорна на дејството на нафтните деривати.

Деловите на справата изработени од неметали (гума, пластични маси и сл.) мораат да бидат отпорни на дејството на нафтните деривати.

Член 39

Со конструкцијата на справата мораат да бидат предвидени места за втиснување на жигови без чии уништувања не можат да се изведат дејствијата со кои може да се плочијас врз метролошките особини на справата пропишани со овој правилник.

На справата мораат да бидат предвидени места за втиснување жигови на:

- 1) проточното мерило на волуменот;
- 2) уредот за покажување;
- 3) преносниот механизам, меѓу проточното мерило на волуменот и уредот за покажување;
- 4) плочата на уредот за покажување;
- 5) натписната плочка на справата.

III. Метролошки особини

Член 40

Справите мораат да бидат изработени така што односот q_{max} и q_{min} да биде најмалку:

- 1) 10 — за справите од член 4 точ. 1 и 2;
- 2) 5 — за справите од член 4 точка 3.

Член 41

Најмалиот измерен волумен на гориво мора да биде утврден така што, најголемата апсолутна грешка на мерењето за најмал измерен волумен, да биде поголема или еднаква на волуменот што одговара на растојание од 2 mm на скалата со црти или на 1/5 од вредноста на поделокот на скалата.

Вредноста на најмалиот волумен на мерењето, утврдена со став 1 од овој член, мора да биде изразена во форма 1×10^n или 2×10^n или 5×10^n , каде што n — цел број — позитивен, негативен или еднаков на нула.

Член 42

Справите, во смисла на овој правилник, мораат да работат во следните услови:

- 1) од -30°C до $+40^\circ\text{C}$, при мерење на бензин и дизел-гориво;
- 2) од $+6^\circ\text{C}$ до $+49^\circ\text{C}$, при мерење на мешаница според точка 2а, член 3 од овој правилник;
- 3) од -30°C до $+40^\circ\text{C}$, при мерење на течни нафтени гасови.

Грешките на мерењето при работа на справата во условите од став 1 на овој член, мораат да бидат во ГДГ пропишани со овој правилник.

Член 43

Релативната грешка изразена во проценти за секој измерен волумен на горивото се пресметува според образецот:

$$\delta = \frac{V_s - V_e}{V_e} \times 100$$

каде што е:

V_s — волумен во L , отчитан на скалата на покажувачот за еднократно издаден волумен

V_e — запремина во L , отчитан на еталонот.

Член 44

ГДГ на мерењето на волумен на еднокомпонентна течна фаза на дериватите на нафта во работен опсег на основната справа во работните услови, изнесуваат:

- 1) $\pm 0,3\%$ од измерениот волумен при типско испитување и при вистински преглед на справата.
- 2) $\pm 0,5\%$ од измерениот волумен при повремени преглед на справата во употреба.

Во случај на мерење на волумени на гориво двојно помали од најмалиот волумен, ГДГ од став 1 на овој член се двојно поголеми од ГДГ за најмалиот волумен на мерење.

Член 45

ГДГ на мерење на волуменот на мешаница се еднакви на збирот на ГДГ на мерењето на волумените на одделни компоненти на мешањето.

ГДГ на мерење на волуменот на компонентата на мешањето која во мешаницата учествува со 2 l или повеќе од 2 l се еднакви на ГДГ на мерењето на волумените на гориво пропишани со член 44 став 1 од овој правилник, со тоа што да не се помали од 10 ml.

ГДГ на мерење на волуменот на компонентата на мешањето која во мешаницата учествува со помалку од 2 l, се дадени во следната табела:

Измерен волумен во l	ГДГ
од 0,02 до 0,1	$\pm 2 \text{ ml}$
од 0,1 до 0,2	$\pm 2\%$ од измерениот волумен
од 0,2 до 0,4	$\pm 4 \text{ ml}$
од 0,4 до 1	$\pm 1\%$ од измерениот волумен
од 1 до 2	$\pm 10 \text{ ml}$

За случај на мерење на најмал волумен на мешаница ГДГ на мерење на волуменот на компонентата која во мешаницата учествува со помалку од 2 l се двојно поголеми од ГДГ на став 3 од овој член. При мерењето на кој и да е волумен ГДГ не се помали од ГДГ при мерење на најмалиот волумен.

Член 46

ГДГ на мерење на волуменот на течни нафтени гасови во работен опсег во работни услови на справата, се двојно поголеми од ГДГ пропишани со член 44 од овој правилник.

IV. Натписи и ознаки

Член 47

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на справата мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или да се симнат.

Член 48

Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат:

а) во горниот дел на справата — називот на видот на горивото што се мери со справата (на пример: бензин 86, 93 — 100, дизел-гориво D — L, масло за горене мешаница и сл.);

б) на плочата на уредот за покажување:

1) „ИЗДАДЕНО ЛИТРИ“ — кај покажувачот за еднократно издаден волумен;

2) „ВКУПНО ЛИТРИ“ — кај покажувачот за вкупно издаден волумен на гориво;

3) „ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ИСТЕЧУВАЊЕТО ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ ПОКАЖУВАЧИТЕ СЕ ВО НУЛЕВА ПОЛОЖБА“ — во горниот дел на натписната плоча;

4) „НЕ СЕ МЕРАТ ВОЛУМЕНИ ПОМАЛИ ОД ЛИТРИ“ — под текстот пропишан со потточка 3, точка 2 на овој член;

5) „1 ЛИТАР ДИНАРИ“ — кај покажувачот на цената на еден литар гориво;

6) „ИЗНОС ДИНАРИ“ — кај покажувачот на динарскиот износ за еднократно издаден волумен на гориво;

7) „ВКУПНО ДИНАРИ“ — кај покажувачот на вкупниот динарски износ;

в) на посебна плочка на справата:

1) фирмата, односно називот или знакот на производителот;

2) типот или моделот;

3) година на производството;

4) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ако справата е типски испитана;

5) номиналниот проток на справата во 1/min;

г) на плочката кај контролниот стакло:

„КОНТРОЛНОТО СТАКЛО МОРА СЕКОГДА ДА БИДЕ ПОЛНО, А ПРОТЕКОТ БЕЗ МЕУРЧИЊА“;

д) на телото на уредот за покажување или на посебна плочка;

1) фирмата, односно називот или знакот на производителот;

2) типот или моделот;

3) фабричкиот број;

4) година на производството;

е) на посебна плочка на протечното мерило на волуменот:

1) фирмата, односно називот или знакот на производителот;

2) типот или моделот;

3) фабричкиот број;

4) година на производството;

5) волуменот на работниот циклус во литри;

ж) на местото на дотерувањето на протечното мерило на волуменот, стрелка со знаците „+“ и „—“ или друга ознака на насоката на дотерувањето;

з) на справата за мешаница, покрај натписот и ознаката од став 1 на овој член, мораат да се наоѓаат:

1) „НАЈНИСКО НИВО НА МАСЛОТО“ — кај визуелниот покажувач на нивото на маслото;

2) „МАСЛО %“ — кај рачката на менувањето за избор на процентот на мешаницата;

3) „1 ЛИТАР МАСЛО ДИНАРИ“ — кај покажувачот на цената на еден литар масло;

4) „ВКУПНО ДИНАРИ“ — кај покажувачот за вкупно издаден волумен на масло;

V. Преодна и завршна одредба

Член 49

Справите што се наоѓаат во употреба ќе се примаат на преглед и жигосување до 31 декември 1983 година ако ги исполнуваат условите во поглед на ГДГ пропишани со чл. 44 до 46 на овој правилник.

Справите произведени по денот на влегувањето во сила на овој правилник, мораат да се усогласат со одредбите на овој правилник до 1 јануари 1984 година.

Член 50

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-7546/2/82

20 декември 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

269.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/82) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1983 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83), во точка 19 став 1 зборовите: „до височина од 100%“ се заменуваат со зборовите: „до височина од 35%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 30

6 април 1983 година

Белград

Го заменува претседателот
на Советот на
гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на
Југославија.

Миодраг Вељковиќ, с. р.

270.

Врз основа на член 69а став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82 и 77/82) Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во соработка со општите сируженија и Стопанската комора на Југославија, ги утврдува

ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ

ОД ЧЛЕН 69А НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното, работење и кредитните односи со странство за 1983 година (во натамошниот текст: Единствените критериуми), се утврдува:

— делот на девизите што го задржуваат одделни дејности од девизниот прилив што ќе го остварат основните организации на здружен труд од односната дејност;

— делот на девизите што го задржуваат основните организации на здружен труд од остварениот девизен прилив заради извршување на обврските по странски кредити, обврските преземени со меѓународни конвенции и за задоволување на договорените потреби на својата репродукција;

— делот на девизите што основните организации на здружен труд го издвојуваат за намените од член 69а став 3 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот);

— заедничките мерила за издвојување на делот на девизите за намената од член 69г на Законот.

Член 2

Единствените критериуми се применуваат на сите основни организации на здружен труд и на други организации и заедници (во натамошниот текст: организации на здружен труд) кои остваруваат девизи самостојно, во непосредна производствена и деловна поврзаност или во соработка со други организации на здружен труд како и на оние организации на здружен труд кои во своето работење со странство користат а не остваруваат девизи — во рамките на дејноста, односно поединечно.

Единствените критериуми не се применуваат на оној дел од девизниот прилив што ќе го остварат основните организации на здружен труд за наменско производство со извоз на производи од наменско производство.

Член 3

Со единствените критериуми се обезбедува:

— делот на девизите што го задржуваат основните организации на здружен труд да биде во зависност од девизниот прилив што ќе го остварат тие;

— поттикнување на извозот;

— рамноправност на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар;

— усогласеност на Единствените критериуми со пропорциите на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и со заедничката девизна политика.

Член 4

Единствените критериуми се утврдуваат поаѓајќи од:

— рамките утврдени со пропорциите во Одлуката за утврдување на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1983 година и во Одлуката за утврдување на Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1983 година;

— Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1983 година;

— Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година;

— програмите за извоз и увоз на одделни дејности за 1983 година усвоени во Стопанската комора на Југославија и во општите здруженија;

— плановите за економските односи со странство на организациите на здружен труд усогласени во самоуправните интересни заедници на републиките и автономните покраини за економски односи со странство (во натамошниот текст: републичките и покраинските заедници);

— заедничките елементи на плановите за економските односи со странство усогласени меѓу основните и други организации на здружен труд кои работно, производствено и доходовно се поврзани и меѓусебно зависни на единствениот југословенски пазар.

Член 5

Под заеднички елементи за усогласување на плановите на економските односи со странство во смисла на член 4 алинеја 6 од Единствените критериуми се подразбираат:

— обемот на извозот на стоки и услуги по валутните подрачја, по структурата на стоките и по степенот на нејзината обработка;

— обемот на увозот на стоки и услуги по валутните подрачја и по структурата на стоките;

— обемот и структурата на девизниот прилив и одлив;

— обемот на задолжувањето во странство и на кредитирањето на странство;

— обемот на специфичните форми на извоз и увоз со оглед на обемот на вкупниот увоз и извоз на стоки и услуги, од што:

а) увоз заради извоз,

б) компензации во смисла на член 22 од Законот,

в) работи, доработки со странство,

г) други специфични форми (комерцијални работи, малограничен промет и др.),

д) извоз на обоени метали и на производи врз основа на обоени метали според меѓудржавни и други меѓувладини акти;

— обемот на здружувањето девизи со други организации на здружен труд врз основа на член 63 од Законот;

— обемот на увозот на организациите на здружен труд кои произведуваат стоки значајни за снабдувањето на домашниот пазар.

При усогласувањето на елементите на плановите од став 1 на овој член можат да се користат следниве показатели:

— уделот на девизниот прилив од извоз во вкупниот приход, а пред се односот меѓу извозот на конвертибилното и клириншкото подрачје;

— степенот на покритието на увозот на сировини и репродукционен материјал, услуги, резервни делови, опрема за замена на дотраена опрема, опрема уништена со дејство на виша сила, со сопствен девизен прилив по сите основи;

— односот и обемот на увезените сировини, репродукциониот материјал, услугите, резервните делови, опремата за замена на дотраената опрема и опремата уништена со дејство на виша сила, во вкупниот обем на набавените сировини, репродукциониот материјал, услугите, резервните делови и опремата.

Член 6

Правата на организациите на здружен труд, утврдени со Единствениите критериуми и со актите што се донесуваат врз основа на тие критериуми, се реализираат на единствениот југословенски пазар:

- со користење на девизите што организациите на здружен труд ги задржуваат за своите потреби;
- со купување и повторен откуп на девизи на девизниот пазар;
- со задолжување во странство и на други начини предвидени со Законот.

II. ОСНОВИ ЗА ПОШИРОКО ПОВРЗУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 7

Организациите на здружен труд кои со производствена, финансиска и друга економска соработка се поврзани во производството и прометот на стоки и услуги за извоз, со самоуправни спогодби врз основа на член 67 од Законот ги утврдуваат основните и мерилата за распоредување на остварениот девизен прилив од тоа работење.

Минималните елементи на актите од став 1 на овој член врз кои се засноваат односите утврдени со тие акти ги сочинуваат:

- договорените меѓусебни испораки на стоки и услуги во поглед на количината, квалитетот и роковите за испорака, односно извршување на услугите;
- заеднички договорените цени;
- учеството во заедничките ризици;
- заедничките елементи на плановите;
- основите и мерилата за распоредување на заедничкиот девизен прилив.

Организациите на здружен труд се должни склучените самоуправни спогодби и другите акти од чл. 67 и 68 на Законот да им ги достават на банките овластени за работи со странство и на банките овластени за девизни работи во земјата (во натамошниот текст: овластените банки) кај кои односните организации на здружен труд имаат свои девизни сметки.

Организациите на здружен труд се должни на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини (во натамошниот текст: републиките и покраинските заедници) да им ги достават, заради евидентирање, склучените самоуправни спогодби и другите општи акти од чл. 67 и 68 на Законот, со тоа што тие заедници се должни збирните извештаи да ѝ ги достават на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедницата на Југославија).

Член 8

Организациите на здружен труд кои склучуваат самоуправни спогодби од член 7 на Единствениите критериуми, како и самоуправни спогодби заради заедничко производство за извоз, го утврдуваат своето учество во остварените девизи врз основа на следните објективизирани мерила:

- учеството на одделни фази од производството во вредноста на производот;
- учеството на увозната супстанција во одделни фази на производството во вкупната вредност на увозната супстанција содржана во вредноста на производството што се извезува;

— другите мерила со кои ќе се договорот учесниците на спогодбата.

Организациите на здружен труд склучуваат самоуправни спогодби од член 7 на Единствениите критериуми врз основа на заедничките основи и мерила, што ги прифатиле во самоуправните спогодби со други организации на здружен труд со кои се производно, работно и деловно непосредно поврзани.

Член 9

Делот од девизниот прилив што им припаѓа на организациите на здружен труд според член 67 од Законот, овластените банки автоматски го распоредуваат во корист на девизната сметка на организациите на здружен труд што учествувале во неговото остварување.

Член 10

Организациите на здружен труд можат остварените и стекнати девизи со кои располагаат според овие критериуми да ги здружуваат во согласност со член 68 од Законот и со нив да располагаат на начинот и под условите утврдени со Законот.

Здружувањето на девизите од став 1 на овој член се спроведува со пренос на остварените девизи на сметките што организациите на здружен труд ги имаат кај овластените банки.

Член 11

Овластените банки се должни за намените од член 7 став 3 и намените од чл. 9 и 10 на Единствениите критериуми месечните извештаи за извршениот девизен прилив и одлив според самоуправните спогодби и другите акти од чл. 67 и 68 на Законот да им ги достават на односните републички и покраински заедници.

III. МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРОДУКЦИОНИТЕ ПОТРЕБИ И ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ

Член 12

Од девизниот прилив што го остваруваат во 1983 година врз основа на Одлуката за утврдување на процентот на издвојувањето конвертибилни девизи за потребите на федерацијата за 1983 година остварени по основ на извоз на стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) организациите на здружен труд издвојуваат 5% за намените предвидени со таа одлука и 3% за девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија врз основа на член 81 од Законот, сразмерно на остварениот девизен прилив, а најмногу до фиксните износи што ги утврдуваат надлежните органи.

Обврската на односната организација на здружен труд за издвојување на девизи во фиксен износ се утврдува со примена на ограничување од 8% на девизниот прилив остварен во 1983 година.

На организациите на здружен труд од став 1 на овој член, по намирувањето на фиксно утврдениот износ во смисла на став 2 од овој член, им престанува обврската за издвојување на девизи за овие намени.

Издвојувањето на дел од девизите за потребите на општествено-политичките заедници во републиките и автономните покраини се врши врз основа на актите на надлежните републички и покраински органи, сразмерно на остварениот девизен прилив, а најмногу до фиксно утврдените износи.

За задоволување на потребите од член 69г на Законот можат да се издвојуваат до 15% од остварениот девизен прилив од делот што го задржува организацијата на здружен труд.

Овластените банки се должни да вршат пресметување на делот на конвертибилниот девизен прилив до висината и на начинот предвидени со актите на односната република и автономна покраина а најмногу до утврдениот процент од став 5 на овој член.

Член 13

Од делот на девизите што го задржуваат организациите на здружен труд приоритетно ги извршуваат своите фиксни и гарантни обврски по странски кредити, обврските според меѓународни конвенции како и договорските потреби на својата репродукција.

Истовремено, од девизите што ги задржуваат организациите на здружен труд во согласност со договорските репродукциони потреби издвојуваат девизи за:

— увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксификација (член 19 од Единствениите критериуми),

— увоз на стоки од посебно значење за снабдување на населението (член 20 од Единствениите критериуми),

— дел од неопходните репродукциони потреби на организациите за здружен труд чиј придонес не може да се утврди или е недоволен за намирување на договорните репродукциони потреби (член 21 од Единствениите критериуми),

— најнеопходните договорски репродукциони потреби на организациите на здружен труд кои имаат утврдени увозни потреби, а не учествуваат во извозот (член 21 од Единствениите критериуми),

— увоз по основ на компензација во зависност од обемот на девизите утврден со актите од член 22 на Законот (член 21 од Единствениите критериуми).

Член 14

Делот на девизниот прилив што го задржуваат одделни дејности од девизниот прилив што ќе го остварат организациите на здружен труд на таа дејност се утврдува врз основа на следните критериуми:

1) делот од девизниот прилив што е потребен за извршување на обврската по странските кредити и за пресметаните обврски според меѓународни конвенции се утврдува со пресметување на учеството (процентот) што го добива така што таквата обврска, која втасала за плаќање во 1983 година, како и неисплатените обврски до 31 декември 1982 година се ставаат во однос со остварениот девизен прилив го 1982 година згалемен за 20%, а најмногу до висината на тие обврски;

2) делот на девизниот прилив што е потребен за репродукциони потреби се утврдува врз основа на односот меѓу просечниот увоз на стоки и услуги во 1981 и 1982 година, освен увозот на опрема и просечниот извоз на стоки и услуги во 1981 и 1982 година згалемен за 25%;

3) учеството на приходите остварени со извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје во 1982 година во реализацијата на вкупниот приход на организацијата на здружен труд во 1982 година, исклучувајќи ги работите од член 29 на Единствениите критериуми, и тоа:

— за учество од 20% до 30% — 3 постотни поени,

— за учество од 31% до 50% — 5 постотни поени,

— за учество преку 50% — 8 постотни поени.

Процентот на задржувањето на девизите од остварениот прилив на организациите на здружен труд може да изнесува до 75% по издвојувањето за намените од член 19 на овие единствени критериуми.

Под дејности во смисла на Единствениите критериуми се подразбираат формите на организирање на организациите на здружен труд со кои се поттикнува извозот и поврзувањето на организациите на здружен труд во работни, производствени и доходовни целини на единствениот југословенски пазар.

Формите на организирање и поврзување на организациите на здружен труд се утврдуваат со договор на учесниците во Стопанската комора на Југославија во соработка со Заедницата на Југославија.

Член 15

Заради поттикнување на извозот на конвертибилното подрачје, распоредувањето на девизите во рамките на дејноста според заемно признатите репродукциони потреби ќе се врши во согласност со член 68 од Законот по следниот приоритет:

— фиксните и гарантирани обврски и обврски според меѓународни конвенции;

— репродукциониот материјал, сировините и резервните делови на сите учесници што се вклучени во стоките или услугите што се извезуваат;

— репродукционите потреби на учесниците во дејноста за снабдување на населението;

— другите репродукциони потреби на извозниците за продажба на домашниот или на странскиот пазар.

Редоследот на задоволувањето на потребите треба да зависи од реализацијата на планот на извозот.

Организациите на здружен труд се должни при распоредувањето на девизите да водат сметка во рамките на репродукционите врски да се увезуваат стоки со понизок степен на преработка и преку полете фази на преработка да се насочуваат кон извоз, при обврска на организациите на здружен труд во сите фази на преработката да обезбедат конкурентни цени и квалитет.

Остатокот на девизите, по намирувањето на потребите утврдени со став 1 од овој член, организациите на здружен труд го продаваат преку овластената банка на единствениот девизен пазар.

Член 16

Врз основа на мерилата од член 14 на Единствениите критериуми и програмите за извоз и увоз за 1983 година, организациите на здружен труд од определена дејност, во соработка со Стопанската комора на Југославија и со Заедницата на Југославија, го утврдуваат преку спогодба односно договор на учесниците делот на девизите што го задржуваат тие дејности од девизниот прилив што ќе го остварат организациите на здружен труд од таа дејност. Тој договор може да се утврди и со соодветен акт во општите здруженија и во Стопанската комора на Југославија.

Со спогодбата, односно договорот од став 1 на овој член организациите на здружен труд ќе извршат распоредување на девизните средства во согласност со Единствениите критериуми, земајќи ги предвид односите преку примена на чл. 67 и 68 од Законот.

Делот од девизите што го задржуваат организациите на здружен труд од определена дејност врз основа на мерилата од член 14 и врз основа на спогодбата односно договорот од став 1 на овој член, го распоредуваат меѓусебно во рамките на своите самоуправни форми на организирање и поврзување, а според заемно признатите репродукциони потреби.

Распоредувањето на девизите од став 1 на овој член се извршува со пренос на девизи врз овластените банки за намените заради кои се здружуваат.

Делот од девизите што го задржуваат организациите на здружен труд и делот од девизите што го стекнуваат со распоредување, се користат за потребите од член 13 став 1 на Единствените критериуми и претставуваат основа за поднесување на пријава за склучен договор за увоз.

Член 17

Новооснована организација на здружен труд која се наоѓа во пробно производство во 1983 година, а која ќе остварува девизи во 1983 година, го задржува процентот на девизите кој се утврдува во височина на просекот на дејноста (групацијата), што се утврдува за организациите на здружен труд со спогодба во општото здружение на Стопанската комора на Југославија. Преостанатиот дел од девизите го обезбедуваат основачите на таа организација и други организации на здружен труд што се со неа меѓусебно работно и производствено поврзани.

Член 18

Организациите на здружен труд што имаат фиксни и гарантирани обврски по финансиски кредити што ги откупила Народната банка на Југославија и што при внесувањето во земјата се продадени на девизниот пазар, имаат право на купување девизи на девизниот пазар во износот на обврските по тие кредити што втасуваат за плаќање во 1983 година и што не можеле да бидат намирани од средствата со кои располага Народната банка на Југославија.

Член 19

Организациите на здружен труд што остваруваат девизи од делот на остварениот девизен прилив ќе издавајат 17% за плаќање на увозот на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање што е предвиден со Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година, како и за истражување на нафта и гас во земјата и во странство и за транспорт и складирање на гас.

Динамиката на реализацијата на правото од став 1 на овој член се утврдува така што за I тримесечје на 1983 година се обезбедуваат 25% од годишниот биланс, а за преостанатиот дел на годината според динамиката на обезбедувањето девизи за финансирање на вкупните девизни расходи во земјата, што го утврдува Народната банка на Југославија, при што ќе се обезбеди зголемена потрошувачка на енергетски сировини во туристичката сезона и во сезоната на земјоделски работи.

Ако увоз на енергетски сировини според Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година се обезбеди по компензациони работи или други специфични аранжмани на организациите на здружен труд, износот на девизите од став 1 на овој член се намалува за вредноста за која не постои обврска по основ на извозот на извозниците да им се компензира дел од девизниот прилив по така склучените работи.

По одобрувањето на компензациони работи и на други специфични аранжмани кога организациите на здружен труд не се откажуваат од делот на девизите што ги задржуваат според одредбите на Единствените критериуми, купување на девизи се обезбедува од средствата издвоени според одредбата на став 1 од овој член.

Увезените енергетски сировини што се набавени од средствата според одредбите на овој член како и оние што ќе се добијат со истражување во странство а што се финансираат од овие средства не можат да се извезуваат ниту преработуваат заради извоз на деривати се додека во целост не се намири Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година.

Со посебна спогодба што ја склучуваат организациите на здружен труд што вршат увоз, набавка односно преработка и продажба на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање во рамките на Заедницата на Југославија, се дефинираат условите и гаранциите, снабдувањето и начинот на издвојување девизи за овие потреби, што ќе важат од 1 април 1983 година.

Член 20

Организациите на здружен труд што ќе преземат обврски за снабдување на домашниот пазар со производи од посебно значење за снабдување на населението, а чиј извоз е недоволен, задржуваат дел од девизите, односно имаат право на купување девизи на девизниот пазар до нивото на потребите утврдени со Општествениот договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно сировини за нивно производство во 1983 година на единствениот југословенски пазар.

Член 21

Девизи за плаќање на дел од неопходните репродукциони потреби на организациите на здружен труд чиј придонес во извозот не може да се утврди или е недоволен за намирување на увозните потреби се обезбедуваат, покрај основите од чл. 16 и 33 на Единствените критериуми, и со купување на девизи на девизниот пазар во височина од 80% од разликата меѓу вредноста на увозот и извозот остварен просечно за 1981 и 1982 година, а разликата до потребното ниво се обезбедува со здружување.

За плаќање на обврските на организациите на здружен труд според меѓународни конвенции, што преку определени организации на здружен труд ги создаваат граѓани ако тие обврски го надминуваат обемот на девизите што ги задржуваат организациите на здружен труд за плаќање спрема странство по намирувањето на своите репродукциони потреби, организациите на здружен труд купуваат девизи на девизниот пазар.

На организациите на здружен труд што не учествуваат по извозот или чиј придонес во извозот не може да се утврди им се утврдува правото на купување девизи на девизниот пазар за плаќање на најнеопходните репродукциони потреби во височина од 80% од просечно остварениот увоз на тие организации во 1981 и 1982 година, а разликата до потребното ниво се обезбедува со здружување или со сопствен извоз.

На организациите на здружен труд на кои со акти на федерацијата им е забранет или ограничен извозот им се утврдува правото на купување девизи во височина на процентот на девизите со кои би располагала односната организација на здружен труд да остварила девизен прилив по извозот што е забранет односно ограничен.

За другите организации на здружен труд на кои не се примспуваат чл. 14 и 16 и ст. 1 до 4 на овој член, репродукционите потреби се утврдуваат во височина на 70% од просечниот увоз остварен во 1981 и 1982 година.

Член 22

Организациите на здружен труд од член 2 на Единствените критериуми можат за своите репродукциони потреби и за увоз на стоки по договор за приоритети да склучуваат странски кредити до нивото утврдено во Одлуката за утврдување на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1983 година и во Одлуката за утврдување на Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1983 година, а на начин и под условите утврдени со Единствените критериуми од член 141 на Законот за 1983 година.

Врз основа на средствата што се користат од кредитите склучени на начинот од став 1 на овој член можат да се поднесуваат пријави за склучен договор за увоз на стоки во 1983 година.

Член 23

Организациите на здружен труд што остваруваат 23% поголем растек на приливот во конвертибилни девизи во однос на приливот остварен во конвертибилни девизи во 1982 година можат во целост да го користат остварениот девизен прилив над 20% зголемениот прилив на девизи.

Зголемувањето на девизниот прилив од став 1 на овој член се пресметува тримесечно кумулативно.

Член 24

Организациите на здружен труд што остваруваат девизен прилив по основ на:

— влог на странски лица во домашни организации на здружен труд;

— работи на долгорочна производствена кооперација со странство освен делот кој претставува вишок на прилив над одливот на девизи по таа кооперација;

— работи на изведување инвестициони работи во странство освен приливот кој претставува добивка по тие работи;

— компензациони работи со странство, освен делот кој претставува вишок на прилив над одливот на девизи по таа работа;

— работи на малограничен промет, и тоа до износите предвидени со стоковните листи на малограничниот промет со односната земја, освен вишокот на прилив над одливот на девизи по тој промет;

— работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, освен приливот кој претставува добивка по таа работа и финансиските трансакции во врска со тие работи;

— неплати на штети од осигурување на основните средства во употреба;

— агенциски работи, освен агенциска провизија;

— средства што се користат од странски финансиски кредити;

— аванси по извоз на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство;

— сторно одлив на девизи;

— договори за осигурување и реосигурување на имот и лица во износите на вкупните плаќања и неплати во девизи од домашни и странски лица во земјата и во странство, освен остварениот вишок на прилив над одливот; нема да издвојуваат дел од девизниот прилив за намените утврдени со Единствениите критериуми.

IV. НАЧИН НА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ДОГОВОРЕНИ ЗАЕДНИЧКИ НАМЕНИ

Член 25

Девизите што организациите на здружен труд ги издвојуваат за плаќање по намените утврдени во Единствениите критериуми, овластените банки кај кои се води девизната сметка на организацијата на здружен труд од чиј девизен прилив се врши издвојување на односниот дел девизи ги насочуваат, и тоа за:

— увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање на посебна сметка кај Народната банка на Југославија, во рок од седум дена;

— дел од увозот на стоки од посебно значење за снабдување на населението за кои се обезбедуваат девизи врз основа на член 21 од Единствениите критериуми на посебна сметка кај овластената банка, во рок од седум дена;

— увоз неопходни репродукциони потреби на организација на здружен труд чиј извозен придонес не може да се утврди или е недоволен за намирување на утврдените увозни потреби, кај деловната банка;

— увоз на најнеопходни репродукциони потреби на организација на здружен труд што не учествуваат во извозот кај деловната банка;

— потреби на компензација утврдени врз основа на член 21 став 4 од Единствениите критериуми кај Народната банка на Југославија;

— потреби на организација на здружен труд што извезуваат обоени метали и производи врз база на обоени метали по меѓудржавни и други меѓувладини акти кај деловната банка.

Член 26

Делот од девизите издвоен на посебна сметка кај овластената банка и кај Народната банка на Југославија, овие банки ќе им го продаваат на организациите на здружен труд што вршат набавка односно увоз и плаќање на односните производи.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Организациите на здружен труд го плаќаат увозот на стоки врз основа на:

— договор за долгорочна производствена кооперација со странски лица;

— увоз заради извоз;

— договор за заедничко вложување на странски лица во домашна организација на здружен труд;

— компензациони работи;

— саемски компензациони работи;

— работи на малограничен промет со определени земји;

— работи од член 109 став 2 на Законот;

— други работи;

под условите и на начинот регулирани со посебни прописи и одлуки на надлежните органи.

Член 28

Обврските на организациите на здружен труд со состојба на 31 декември 1981 година, утврдени по основ на самоуправните спогодби од член 69 на Законот за 1982 година, ќе се регулираат со преодните одредби што ќе ги утврди односната републичка или покраинска заедница.

Член 29

Заедницата на Југославија и републичките и покраинските заедници се должни да ја следат примената на Единствениите критериуми, да укажуваат на проблемите во нивната примена и да преземаат соодветни мерки.

Член 30

Ако Собранието на Заедницата на Југославија утврди дека со примената односно со механизмот

утврден со Единствените критериуми не се обезбедува извршување на пропорцијата на платниот и девизниот биланс на Југославија, ќе ги извести за тоа Сојузниот извршен совет, општите здруженија и Стопанската комора на Југославија и истовремено ќе поведе постапка за измена и дополнување на Единствените критериуми по постапката и на начинот за нивно донесување.

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Привремено, додека не склучат спогодба односно договор во смисла на член 14 или 16 од Единствените критериуми, организациите на здружен труд задржуваат дел од остварените девизи за потребите од член 13 на Единствените критериуми со примена на следните мерила:

1) делот од девизниот прилив што е потребен за извршување на обврски по странски кредити и за преземени обврски со меѓународни конвенции се утврдува со пресметување на учеството (процентот) што се добива кога таквата обврска што втасала за плаќање во 1983 година, како и неисплатените обврски до 31 декември 1982 година ќе се стават во однос со остварениот девизен прилив во 1982 година зголемен за 20%, а најмногу до височината на тие обврски;

2) делот од девизниот прилив што е потребен за репродукција се утврдува врз основа на односот на увозот на стоки и услуги во 1981 и 1982 година освен увозот на опрема, во извозот на стоки и услуги во 1981 и 1982 година зголемен за 25%. Така добиениот процент се зголемува за процентните поени што ќе се добијат со пресметување на учеството на приходот остварен со извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје во 1982 година во реализацијата на вкупниот приход на организацијата на здружен труд во 1982 година, исклучувајќи ги работите од член 24 на Единствените критериуми.

Учеството на приходот на организацијата на здружен труд што е остварен со извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје во реализацијата на вкупниот приход на организацијата на здружен труд:

- од 20 до 30% дава 3 постотни поени;
- од 31 до 50% дава 5 постотни поени;
- преку 50% дава 8 постотни поени.

Делот од девизите што го задржува организацијата на здружен труд за потребите од член 13 став 1 на Единствените критериуми се добива со собирање на процентите што се добиваат со примена на мерилата од точ. 1 и 2 став 1 на овој член. Тој дел може да изнесува најмногу до 75% по издвојувањето за намените од член 19 на Единствените критериуми.

Делот од девизите што организацијата на здружен труд го задржува во смисла на ст. 1 до 3 на овој член го користи за своите утврдени сопствени репродукциони потреби и за здружување. Здружување на девизите се врши со пренос на девизите кај овластената банка за намените за кои се здружуваат.

Делот од девизите (процентот) што организациите на здружен труд го задржуваат се применува на остварениот девизен прилив. Разликата до остварениот девизен прилив во кој се вклучени и обврските според одредбите на овие единствени критериуми се продава на единствениот девизен пазар.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Толкување на одредбите од Единствените критериуми дава Собранието на Заедницата на Југославија во соработка со општите здруженија и со Стопанската комора на Југославија.

Член 33

Упатството за примена на Единствените критериуми го утврдува Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Член 34

Посебната одлука за спроведување на чл. 14 и 16 од Единствените критериуми е отпечатена кон овие единствени критериуми и претставува нивен составен дел.

Член 35

Единствените критериуми влегуваат во сила наредниот ден од денот на давањето на согласност од Сојузниот извршен совет, а ќе се применуваат од 1 април 1983 година.

Бр. 289/1-06
30 март 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на
Интересната заедница
на Југославија за
економски односи со
странство,

Твртко Њевестиќ, с. р.

Прилог кон Единствените критериуми

Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на седницата одржана на 30 март 1983 година, заради спроведување на чл. 14 и 16 од Единствените критериуми од член 68а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година, донесе

ОДЛУКА

Се прифаќа предлогот на Стопанската комора на Југославија како појдовна основа за организирање на стопанството во дејности поаѓајќи од тоа дека во рамките на Стопанската комора на Југославија ќе се уврлат и другите дејности во смисла на член 14 од Единствените критериуми. Исто така, Собранието на Заедницата на Југославија привремено ја прифаќа таквата глобална пресметка на вкупното задржување на девизи составена во Стопанската комора на Југославија, која мора да биде во согласност со платниот и девизниот биланс на Југославија и со овие единствени критериуми. Врз основа на Спогодбата — Договорот на учесниците во дејностите ќе се изврши дополнителна пресметка која во себе ќе ги содржи сите потребни елементи на меѓусебните односи и истовремено усогласност со платниот и девизниот биланс на Југославија и со Единствените критериуми.

Во Стопанската комора на Југославија и во општите здруженија, во соработка со Заедницата на Југославија, ќе продолжат работите за предлози на конкретни проценти на задржувањето по дејности во согласност со чл. 14 и 16 на Единствените критериуми. Утврдување на процентот на задржувањето на девизи по дејности и во дејностите ќе биде извршено во Заедницата на Југославија во соработка со Стопанската комора на Југославија до 30 јуни 1983.

година и ќе претставува составен дел на Единствените критериуми.

Оваа одлука е составен дел на Единствените критериуми.

Белград, 30 март 1983 година

Претседател на
Собранието на
Интереспата заедница
за економски односи со
странство,

Тврдо Невестиќ, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богданска-Аговска Стефана Ратка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ковинчиќ-Колариќ Вељка Нада;

Од СР Црна Гора

— по повод дваесетипетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Жељезара „Борис Кидрич“ — Никшиќ;

Од СР Србија

— по повод дваесетипетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Модна конфекција „Рудник“ експорт-импорт — Горњи Милановац;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Братуша Франа Фран, Николиќ Десимира Раденко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Савиќ Милоша Радивоје.

Бр. 107
25 ноември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за придонес во изградбата на хидроелектраната „Бајина Башта“ и за заслуги во развивањето на стопанската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Јапан

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Uchida Takao, претставник на „Toshiba“ Токио, директор и член на управниот одбор;

Takabatake Sueaki, директор на претставништвото „Тоцлиба“, Лондон;

Shigeaki Fujii, директор на индустријата „Sumitoma metal“;

Shoichi Nakamura, претставник на фирмата „Mitsui“

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СВЕЗДА

Kawasaki Jihei, претставник на јапанската фирма „Тоцлиба“

Takeshi Sodayama, претставник на фирмата „Тоцлиба“

Бр. 109
26 ноември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

Од сојузните органи и организации

— по повод четириестетгодишнината од дејствувањето, а за особени заслуги во текот на народно-ослободителната борба и успеси постигнати во унапредувањето на општествено-економската положба на жените во земјата и во светот, како и за значаен придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
SВЕЗДА

Конференција за питања друштвеног положаја жена Југославије — Нови Београд.

Бр. 110
1 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
SВЕЗДА

потполковник Ѓаковиќ Николе Бранко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА SВЕЗДА

заставник I класа
Радовановиќ Бошка Томислав;

— за пројавена извонредна лична храброст и самопрегор при спасувањето на човечкиот живот во исклучително опасна ситуација

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

капетан Дејковиќ Живка Саво.

Бр. 113
22 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Холандија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Maarten Pieter Stefen van Berckel, амбасадор на Кралството Холандија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 114
6 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 262. Уредба за измена на Уредбата за посебните услови за испорака на електрична енергија — — — — — | 421 |
| 263. Одлука за давање согласност на Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година — — — — — | 421 |
| 264. Решение за утврдување на опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон — — — — — | 421 |
| 265. Наредба за измена на Наредбата за начинот и роковите за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговскиот промет — — — — — | 422 |
| 266. Правилник за измена на Правилникот за начинот на исплатување на инвалиднината, додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и другите парични примања според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — — | 422 |
| 267. Правилник за специјални помагала на воените инвалиди — — — — — | 423 |
| 268. Правилник за метролошките услови за справи за мерење на течни горива — — — — — | 423 |
| 269. Одлука за измена на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1983 година — — — — — | 428 |
| 270. Единствени критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година — — — — — | 429 |
| Одликувања — — — — — | 435 |